

# Ц Е Н О В Н И К

ЦЕНОВНИК	Пансионски и здравствени услуги со една бања за Приватен пациент	Доплата за сам во двокреветна соба за пациенти и надстандардни услови за пансионски и здравств.услуги со решение од ФЗОМ + партиципација од ФЗОМ	Пансионски и здравствени услуги со една бања со спец. упат од матичен лекар и закажан Мој термин	Комерцијален гостин без здравствени услуги (ПРИДРУЖНИК НА ПАЦИЕНТ) со вклучен ДДВ	Ноќевање за комерцијални гости со појадок и спа услуги со вклучен ДДВ	Ноќевање за комерцијални гости со појадок, ручек и вечера и спа услуги со вклучен ДДВ	Дневен престој (само користење на соба до 8 часа) со вклучен ДДВ
I КАТЕГОРИЈА	1.333,00 мкд	690,00 мкд	1.600,00 мкд + партиципација определена од ФЗОМ	999,00 мкд	1.190,00 мкд по лице 1.690,00 мкд за сам во соба	1.490,00 мкд по лице 1.990,00 мкд за сам во соба	890,00 мкд по лице 1.390,00 мкд сам во соба
II КАТЕГОРИЈА	1.266,00 мкд		1.450 мкд + партиципација определена од ФЗОМ	900,00 мкд			
III КАТЕГОРИЈА	1.133,00 мкд		1.350,00 мкд + партиципација определена од ФЗОМ	850,00 мкд			
IV КАТЕГОРИЈА	998,00 мкд	нема доплата	1.150,00 мкд + партиципација определена од ФЗОМ	790,00 мкд			
V КАТЕГОРИЈА	еднокреветна соба	972,00 мкд	нема доплата	1.050,00 мкд + партиципација определена од ФЗОМ			
	двокреветна и трокреветна соба	931,00 мкд	нема доплата	950,00 мкд + партиципација определена од ФЗОМ			

Цените се со вклучен ДДВ за комерцијални гости и придружници.

Цените за пациенти се однесуваат по лице и вклучуваат ноќевање со полн пансион (доручек, ручек и вечера), преглед од лекар специјалист и една бања дневно.

Цените за придружници на пациенти се однесуваат по лице и вклучуваат ноќевање со полн пансион (доручек, ручек и вечера).

Цените за комерцијални гости се однесуваат по лице и вклучуваат ноќевање со појадок или ноќевање со полн пансион (доручек, ручек и вечера) и користење на СПА услуги (голем базен или када и сауна).

Деца (комерцијални гости) до 6,99 години се сместуваат бесплатно, за деца од 6,99 години до 14 години се плаќа 70% од цената. За деца над 14 години се плаќа 100% од цената.

Во цените не е вклучена и туристичка такса од 40,00 мкд дневно за комерцијални гости. Ослободени од партиципација се пациенти кои ќе достават решение за ослободување од партиципација од ФЗОМ, крводарители или ослободени по основ на ослободување од ФЗОМ.

## ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА КАТЕГОРИИ НА СОБИ

I КАТЕГОРИЈА	Реновирани соби во 2016 и 2018 год.
II КАТЕГОРИЈА	A соби
III КАТЕГОРИЈА	B соби
IV КАТЕГОРИЈА	Соби Одмор, Пчиња и Пензионерско со посебно купатило
V КАТЕГОРИЈА	Соби со заедничко купатило

Терапија	Цени
Специјалистички преглед	1.000,00 мкд
Контрола	500,00 мкд
Консултација	300,00 мкд
Магнет	150,00 мкд
Ласер	300,00 мкд
Ултразвук	150,00 мкд
Дијадинамик	120,00 мкд
Интерферентни струи	160,00 мкд
Електрофореза	160,00 мкд
Електростимулација	180,00 мкд
Инфрацрвени зраци	120,00 мкд
<b>ПАРАФИНОТЕРАПИЈА</b>	
Парафин 1 регија	120,00 мкд
Парафин 2 регии	150,00 мкд
Парафин 3 регии	200,00 мкд
<b>КИНЕЗИТЕРАПИЈА</b>	
Групни вежби	200,00 мкд
Индивидуални вежби	290,00 мкд
Работна терапија	100,00 мкд
Хидрокинезитерапија	300,00 мкд
Мануелна масажа 1 регија, 10 мин.	220,00 мкд
Тенс	100,00 мкд
Електро Спа	600,00 мкд
Втора бања	120,00 мкд

Доколку вкупната цена на сите терапии кои ќе ги препише лекар специјалист надминува 900 мкд дневно, пациентот плаќа 900 мкд дневно за сите терапии.

Цената од 900 мкд дневно вклучува и втора бања дневно, но не вклучува ласер.

Доколку пациентот има решение од ФЗОМ или специјалистички упат од матичен лекар, за сите терапии кои не се покриени од страна на ФЗОМ, плаќа дополнително.